


Firefox

Повторно откријте го интернетот



Теми и Екстензии




Firefox е најприлагодливиот прегледувач на планетата; можете без напор да си го скроете Firefox за ваши потреби за најдобро можно искуство во сурфањето. Темите ви овозможуваат да го прилагодите изгледот по ваш избор, додека екстензиите ви нудат зголемени можности и функционалност. Заедницата за Ажурирање на Mozilla <<http://update.mozilla.org/>> ви нуди широк избор на теми и екстензии. Инсталирањето се состои од избирање на тоа што го сакате и кликување на инсталирај веднаш — можноста ќе ви биде автоматски симната и инсталирана.




Сурфање со Јазичиња

Сурфањето со јазичиња (табови) е моќна можност која го прави сурфањето побрзо и позгодно. Работењето со повеќе веб страници во рамките на еден прозорец ви помага да не ги пренатрупувате вашиот десктоп и лентата со задачи; и ви овозможува да продолжите со читање додека другите страници се вчитуваат во позадина. Интуитивниот интерфејс и кратенките на тастатурата кои го прават лесно отварањето и префрлувањето помеѓу повеќе јазичиња, ви заштедуваат време и ви помагаат побрзо да пронајдете и прочитате повеќе информации. Едноставно притиснете Ctrl+T, или притиснете со средното копче од глушецот врз линкот за да отворете во ново јазиче.



Интелигентно Пребарување



Пребарувајте го интернетот со кој и да сакате пребарувач со користење на лентата за пребарување. Firefox ви доаѓа конфигуриран со неколку популарни пребарувачи кои можат лесно да се прошират со избирање на некои од стотиците дополнителни додатоци за пребарување. Find as you type ви овозможува да ја пребарувате тековната страница едноставно со типкање. Додека типкате, ќе се појави лентата со алатки за најди и текстот кој се совпаѓа ќе биде веднаш обележан; што ви помага да го најдете она што го барате, побрзо од кога и да е.

Активни (live) Обележувачи

Обележувачите се еквивалент на Favorites од Internet Explorer, кои пак ќе бидат автоматски увезени за време на подесувањето. Активните обележувачи ви овозможуваат да ги видите најновите наслови на вести директно од веб страниците во вашата лента со алатки за Обележувачи или менито. Многу страници се веќе оспособени за Активните обележувачи и Firefox ве известува за тоа, со прикажување на портокалово копче за Активни обележувачи на статусната лента — запишувањето на истите е најлесна работа.

Блокирач на Pop-up прозорци

Firefox ги спречува pop-up рекламните да ви се мешаат во вашето сурфање. Кога веб страницата ќе проба да отвори pop-up прозорец, Firefox ве става Вас во контрола — се појавува лента со информација за да ве известува; и тогаш Вие решавате дали да се отвори pop-up прозорецот или не, или може да го автоматизирате процесот па Firefox да решава за вас.

